



## СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Службен гласник на  
Општина Пехчево

Вторник 22 декември 2015 год.

Уредува:

Излегува по потреба  
Гласникот е бесплатен

Бр.09

ПЕХЧЕВО

Год.2015

Стручна служба при  
Општина Пехчево  
тел. (033)441-321

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### РЕШЕНИЕ

#### за објавување на актите од Советот на општина Пехчево

Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 15.12.2015 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:

1. Одлука за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година;
2. Одлука за усвојување на Буџетот на општина Пехчево за 2016 година;
3. Одлука за извршување на Буџетот за 2016 година;
4. Буџетскиот календар на општина Пехчево за 2017 година;
5. Одлука за утврдување на Благајнички максимум за 2016 година;
6. Одлука за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр.ССИ 2014С16I5СВ006-2015-1, со проектот „Рака за рака со природата“;
7. Одлука за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр.ССИ 2014ТC16I5СВ006-2015-1, со проектот „Платформа за прекугранични фестивали туризам за полето на традициите и културата“;
8. Одлука за купување недвижен имот во сопственост на општина Пехчево;
9. Одлука за размена недвижен имот во сопственост на општина Пехчево;
10. Одлука за усвојување на Програмата за работа на Одлението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина и ЛЕР;
11. Одлука за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животински мрши за 2016 година;
12. Одлука за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2016 година;
13. Одлука за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во општина Пехчево и утврдување на пазарна вредност на недвижности и права на земјоделско земјиште;
14. Одлука за усвојување на Програма за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2016 година;
15. Одлука за усвојување на План за вршење на инспекциски надзор на овластен инспектор за животна средина и комунални работи на општина Пехчево за 2016 година;

16. Одлука за усвојување на Програма за управување со отпад за 2016 година;
17. Одлука за усвојување на Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2016 година за општина Пехчево;
18. Одлука за усвојување на Програма за финансирање на спортските активности во општината за 2016 година;
19. Одлука за давање под закуп недвижна стар сопственост на општина Пехчево.

---

*Број 09-1875/1  
16.12.2015 год.  
Пехчево*

*Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево„ бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување одлуката за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

*Број 09-1875/1  
16.12.2015 год.  
Пехчево*

*Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.*

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ. Бр.05/2002) член 33 став 2 и 3, а Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на Р.М бр.05/02„) и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево” бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 15.12.2015 година ја донесе следната:

### **О Д Л У К А**

за усвојување на Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево од 01.01.2015 до 30.09.2015 година

#### **Член 1**

Советот на општина Пехчево го усвојува кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Пехчево за период 01.01.2015 до 30.09.2015 година.

#### **Член 2**

Кварталниот извештај за извршување на буџетот за период период 01.01.2015 до 30.09.2015 година е составен дел од оваа одлука.

#### **Член 3**

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево”.

*Број 08-1858/1  
16.12.2015 год.  
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево  
Претседател,  
Стојче Стефановски с.р*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување одлуката за усвојување на Буџетот на општина Пехчево за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Буџетот на општина Пехчево за 2016 година Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

*Број 09-1875/1  
16.12.2015 год.  
Пехчево*

*Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.*

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр.04/09 и05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 15.12.2015 година донесе:

### **О Д Л У К А**

за усвојување на Буџетот на општина Пехчево за 2016 година

#### **Член 1**

Советот на општина Пехчево го усвојува Буџетот на општина Пехчево за 2016 година доставен од страна на градоначалникот.

#### **Член 2**

Составен ден од оваа одлука е Буџетот на општина Пехчево за 2016 година.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила со осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

*Број 08-1855/1  
16.12.2015 год.  
Пехчево*

*Советј на Општина Пехчево  
Претседател,  
Стојче Стефановски с.р*

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на одлуката за извршување на Буџетот за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за извршување на Буџетот за 2016 година што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

*Број 09-1875/1  
16.12.2015 год.  
Пехчево*

*Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр. 61/2004, 96/2004 и 67/2007) и член 30 став 4 од Статутот на Општина Пехчево ("Службен гласник на Општина Пехчево бр.04/2009), Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

## **Одлука за извршување на буџетот на општина Пехчево**

### **Член 1**

Буџетот на Општина Пехчево за 2016 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

### **Член 2**

Буџетот се состои од : Основен буџет, буџет на самофинансирачки активности, буџет на донации, буџет на дотации и буџет на кредити.

### **Член 3**

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

### **Член 4**

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

### **Член 5**

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.

Доколку во текот на извршувањето на Буџетот, Градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапуваат од планот, му предлага на Советот на општината изменување и дополнување на Буџетот.

### **Член 6**

Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.

### **Член 7**

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности, буџетот на донации или буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на одобрување.

### **Член 8**

Буџетските корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

### **Член 9**

Исплата на платите на вработените во основното образование, детската градинка, домот на културата и јавната локална библиотека, ќе се извршуваат во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Општината, односно висината на платите се утврдува согласно Законот за исплата на платите во Република Македонија (Сл. весник на РМ број 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08 и 92/09) и Законот за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија

(Сл. весник на РМ број 38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10 и 139/2014) и тоа за именувани лица појдовна основа за пресметување на платата е 26.755 денари, започнувајќи од плата за месец јануари 2016 година додавајќи го постојниот коефициент и минатиот труд на именуваниот функционер. За вработените во локалните јавни установи, пресметката и исплатата на плати ќе се врши според Упатството за примена на пресметка и исплата на плата на вработени во институции - буџетски корисници.

#### **Член 10**

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на вработениот во Општината и локалните јавни установи, му се исплатува помош во висина од една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработените во општината и локалните јавни установи се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеа 2 и став 2 од Законот за исплата на платите.

Сите исплати на погоре наведените надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено Решение од страна на Градоначалникот на Општината.

#### **Член 11**

Во случај на смрт на вработен во општината или локалната јавна установа, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од 30.000,00 денари.

На вработениот, во случај на смрт на член од неговото потесно семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и децата земени на издржување), доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина од 15.000,00 денари по семејство. Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со место на живеење на иста адреса, што се докажува со соодветен документ за идентификација (лична карта или пасош).

Наведените надоместоци се исплатуваат по претходно доставено барање.

#### **Член 12**

Месечниот надоместок на членовите на Советот се утврдува во висина од 40% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена во претходната година, а надоместокот за дневните и патни трошоци ќе им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Месечниот надоместок за Претседателот на Советот за раководење и организирање на работата на Советот, што ќе го прима, ќе биде зголемен за 30% од месечниот надоместок што ќе го примаат другите членови од Советот на Општината.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за присуство на најмалку една седница на Советот во текот на месецот.

Ако член на Советот не присуствувал на ни една седница на Совет во тековниот месец, во тој случај не му се исплатува надоместок за присуство на седница.

Месечниот надоместок за присуство на седниците не се исплатува доколку Советот во тековниот месец не одржал седница.

#### **Член 13**

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во противвредност од 6.000,00 денари каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

#### **Член 14**

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоците за ноќевање изнесува 500,00 денари.

Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.

За патување од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 1 од овој член.

Доколку на вработениот му се обезбедени ноќевање, превоз и храна му следуваат 20% од утврдениот износ во став 1 од овој член.

#### **Член 15**

Надоместокот за регрес за годишен одмор изнесува 60% од просечната исплатена месечна нето плата по вработен согласно Законот за исплата на платите во Република Македонија.

Овој вид на надоместок се исплатува еднаш во текот на годината. Доколку надоместокот се исплатува во два дела, вкупниот износ не може да биде повисок од правото утврдено при првата исплата.

#### **Член 16**

За средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите (постојана резерва), одлучува Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот, а за користење на средствата до 50.000,00 ден. одлучува Градоначалникот.

За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

#### **Член 17**

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.

#### **Член 18**

Исплатата на плати во локалните јавни установи ја контролира и одобрува Министерството за финансии. Општината е должна до крајот на месецот за кој се врши исплата на плати, до надлежното министерство и Министерството за финансии да достави барање за одобрување на средствата за плати, кон кое ќе ги приложи и обрасците ПДД-МП и МП-а, копија од рекапитулацијата на плати, Образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме и плати како и други податоци во пишана и електронска верзија за односниот месец за кој се однесува исплатата, но и ПРИЛОГ број 6 како и МПИН издаден од УЈП.

#### **Член 19**

Вработувањата во општинската администрација се вршат согласно актите за организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџетот на општината. Градоначалникот дава писмено известување за обезбедените средства.

Локалните јавни установи од областа на културата, образованието и социјалната заштита кои се финансираат со блок дотации можат да вработуваат нови работници доколку се обезбедени средства во Буџетот на Република Македонија за што писмено известување дава Министерството за финансии, врз основа на барање од градоначалникот на општината до надлежното министерство за потребата од вработување во локалните јавни установи, со соодветна пропратна документација.

#### **Член 20**

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќеуплатениот износ се враќа првостепено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно/повеќеуплатените приходи се врши со Решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

#### **Член 21**

Буџетот на Општината Пехчево се извршува од 01.01.2016 до 31.12.2016 година.

#### **Член 22**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Пехчево", а ќе се применува од 01 Јануари 2016 година.

**Број 08-1855/3**  
**16.12.2015 година**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Буџетскиот календар на општина Пехчево за 2017 година

Се ОБЈАВУВА Буџетскиот календар на општина Пехчево за 2017 година, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

**Број 09-1875/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 27 став 3 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ број 61/04) и член 30 од Статутот на општина Пехчево,(Службен гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 15.12. 2015 година, донесе

### БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР

за подготовка и донесување на Буџетот на  
општина Пехчево за 2017 година

Можен датум	Буџетски активности	Одговорност
Декември 2015-Март-2016	Советот на општината донесува Буџетски календар	Совет на општина Пехчево
Септември 2016	Се доставуваат формулари (обрасци) за изготвување на месечни, квартални и годишни планови до единките корисници	Градоначалник Одделение за финансиски прашања
1-30/09/16	Министерот за финансии доставува Буџетски циркулар во кој се содржани главните насоки за изготвување на Предлог-буџетите за наредната година и висината на дотациите на Буџетот на РМ, кој им го доставува на општината	Министерство за финансии член 21 од Законот на Буџетите („Сл. Весник на РМ“ бр.64/04); член 27 ст.1 и 2 од Законот за финансирање на ЕЛС („Сл. весник на РМ“ бр.61/04)
05/10/2016	Градоначалникот и Одделението за финансиски прашања состануваат за да ги одредат приоритетите и одредбите на буџетот за наредната година	Градоначалникот, Одделение за финансиски прашања
10/10/2016	Буџетските информации се доставуваат до другите одделенија на општината и до сите општински единици -корисници	Одделение за финансиски прашања
25/10/2016	Проценката на трошоците и изготвените програмски активности за наредната буџетска година се враќаат во Одделението за финансиски прашања од останатите одделенија и од општинските буџетски корисници	Одговорни лица Буџетски корисници
30/10/2016	а. Се собираат буџетските барања б. Барањата се анализираат и усогласуваат в. Се изготвува билансот на приходи г. Се изготвува билансот на расходи	Одделение за финансиски прашања
	Градоначалникот ги разгледува и одобру-	

Ноември 2016	ва предложените предлог-буџетски пресметки и го одобрува Предлог-Буџетот подготвен од Одделението за финансиски прашања.	Градоначалник
Ноември / Декември 2016	а. Предлог-Буџетот се доставува до Советот на општината б. Се одобрува содржината на Предлог-Буџетот и се дава на достапност на јавноста	Градоначалник
Декември 2016	До Советот се доставува конечен Предлог - Буџет од страна на Градоначалникот	Градоначалник
Декември 2016	Се води расправа во телата на Советот на општината	Комисија за финансирање Буџет и ЛЕР
Декември 2016	1. Седница на Советот на општината за донесување на Буџетот за наредната год. 2. Доколку Советот не го усвои Предлог-Буџетот се донесува Одлука за времено финансирање согласно член 28 ст.2 од Законот за финансирање на ЕЛС („Сл. весник на РМ“ бр.61/04)	Совет на општина Пехчево
1 Јануари 2017	Започнува нова Буџетска година	Градоначалник Одделение за финансиски прашања .

Буџетскиот календар влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на општина Пехчево“.

**Број 08-1856/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### РЕШЕНИЕ

за објавување на одлуката за утврдување на Благајнички максимум за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за утврдување на Благајнички максимум за 2016 година што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

**Број 09-1875/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 20 од Законот за платен промет („Службен весник на РМ., 113/07...11/12, член 36 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М бр.05/02”) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево („Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14,,), Советот на општина Пехчево на седница одржана на 15.12.2015 година донесе:

### ОДЛУКА

за висината на благајничкиот максимум за 2015 година

#### Член 1

Благајничкиот максимум за 2015 година се утврдува во износ од 50.000,00 илјади денари.



## Член 2

Остварениот прилив на парични средства во облажната од дневен парар и по други основи ќе се уплатува на трезорска сметка истиот ден или најдоцна наредниот работен ден.

## Член 3

Оваа одлука ќе стапи во сила осмиот ден од денот на објавувањето во службен гласник на општина Пехчево.

**Број 08-1857/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### РЕШЕНИЕ

за објавување на одлуката за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр.ССИ 2014С1615СВ006-2015-1, со проектот „Рака за рака со природата”

Се ОБЈАВУВА одлуката за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр.ССИ 2014С1615СВ006-2015-1, со проектот „Рака за рака со природата, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

**Број 09-1875/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36, став 1, точка 15, член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/2002) и член 21, точка 35 од Статутот на Општина Пехчево („Службен Гласник на Општина Пехчево“ бр.3/2013) а во согласност со стратегијата за одржлив развој на Општина Пехчево(2009-2013) Советот на Општина Пехчево, на својата редовна седница, одржана на ден 15.12.2015 година, донесе

## ОДЛУКА

за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр. ССИ 2014ТС1615СВ006-2015-1, со проектот „ Рака за Рака со природата “

### Член 1

Се дава согласност на Општина Пехчево да аплицира за учество во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр.ССИ 2014ТС1615СВ006-2015-1, со проектот „Рака за Рака со природата“ кој се однесува на приоритетна оска : 1 Животна Средина 1.2: Спечување и намалување на последиците од природните катастрофи и катастрофи причинети од човечкиот фактор.

### Член 2

Во проектот „Рака за Рака со природата,, Општина Пехчево, Р. Македонија е партнер, а носител на проектот е Општина Симитли, Р. Бугарија

### Член 3

Доколку се прифати апликацијата за учество во програмата, Општина Пехчево се обврзува да обезбеди привремена достапност на потребните сретства за реализација на проектот од сопствени/трети извори додека истите не бидат надоместени од програмата.

### Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во службен гласник на Општина Пехчево.

**Број 08-1871/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр.ССИ 2014ТС16I5CB006-2015-1, со проектот „Платформа за прекугранични фестивали туризам за полето на традициите и културата”

Се ОБЈАВУВА одлуката за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр.ССИ 2014ТС16I5CB006-2015-1, со проектот „Платформа за прекугранични фестивали туризам за полето на традициите и културата”, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

**Број 09-1875/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 36, став 1, точка 15, член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/2002) и член 21, точка 35 од Статутот на Општина Пехчево („Службен Гласник на Општина Пехчево“ бр.04/09 и 05/14) а во согласност со стратегијата за одржлив развој на Општина Пехчево(2009-2013) Советот на Општина Пехчево, на својата редовна седница, одржана на ден 15.12.2015 година, донесе

### **О Д Л У К А**

**за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр. ССИ 2014ТС16I5CB006-2015-1, со проектот „ Платформа за прекуграничен фестивалски туризам на полето на традициите и културата “**

### Член 1

Се дава согласност на Општина Пехчево да аплицира за учество во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр.ССИ 2014ТС16I5CB006-2015-1, со проектот „Платформа за прекуграничен фестивалски туризам на полето на традициите и културата“ кој се однесува на приоритетна оска : 1 Туризам 2.1: Подобрување на туристичките потенцијал на регионот преку иницијативи за соработка со цел подобро зачувување и одржливо искористување на природното и културното наследство.

### Член 2

Во проектот „Платформа за прекуграничен фестивалски туризам на полето на традициите и културата,, Општина Пехчево, Р. Македонија е носител, а партнер на проектот е Општина Брезница, Р. Бугарија

### Член 3

Доколку се прифати апликацијата за учество во програмата, Општина Пехчево се обврзува да обезбеди привремена достапност на потребните сретства за реализација на проектот од сопствени/трети извори додека истите не бидат надоместени од програмата.

### Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во службен гласник на Општина Пехчево.

**Број 08-1870/1**  
**16.12.2015год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување одлуката за купување недвижен имот во сопственост на општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за купување недвижен имот во сопственост на општина Пехчево, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

**Број 09-1875/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 64 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ., бр. 5/02) и член 30 став 30 од Статутот на општина Пехчево („Сл гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14) Советот на општина Пехчево на редовната седница одржана на ден 15.12.2015 година донесе:

### **ОДЛУКА**

за купување недвижен имот во сопственост на општина Пехчево

#### **Член 1**

Советот на општина Пехчево донесува Одлука за да може Општина Пехчево да купи недвижен имот дворно место на село Црник

#### **Член 2**

Се задолжува Оделението за урбанизам комунални работи, житотна средина и ЛЕР да изврши купопродажба на недвижниот имот од Стојановска Цветанка од с. Црник, на КП.БР. 3508 Имотен лист број 351 на м. викано „Село,, нива 3 класа со површина од 279м2 се дава со надоместок за сума од 27.900,00 денари

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето и ќе се објави во „ Службен гласник,, на општина Пехчево.

**Број 08-1869/1**  
**16.12.2015год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

## РЕШЕНИЕ

за објавување одлуката за размена недвижен имот во сопственост на општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за размена недвижен имот во сопственост на општина Пехчево, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

*Број 09-1875/1  
16.12.2015 год.  
Пехчево*

*Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.*

---

Врз основа на член 64 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ,, бр. 5/02) и член 30 став 30 од Статутот на општина Пехчево („Сл. гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14) Советот на општина Пехчево на редовната седница одржана на ден 15.12.2015 година донесе:

### О Д Л У К А за размена недвижен имот во сопственост на општина Пехчево

#### Член 1

Советот на општина Пехчево донесува Одлука за да може да изврши размена на земјоделски недвижен имот во село Црник.

#### Член 2

Се задолжува Одделението за урбанизам ком. работи и ЛЕР да изврши размена на недвижен имот со Кантурова Ревка од с. Црник на КП.БР. 3507/1 Имотен лист број 157 на м. викано „Село,, нива со површина од м2 размената ќе се изврши без надоместок

#### Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник,, на општина Пехчево.

*Број-08- 1868/1  
16.12.2015 година  
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево  
Претседател,  
Стојче Стефановски с.р.*

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

## РЕШЕНИЕ

за објавување одлуката за усвојување на Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина и ЛЕР

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина и ЛЕР, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

*Број 09-1875/1  
16.12.2015 год.  
Пехчево*

*Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.*

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.Веник на Р.Македонија бр.05/02 и член 30 ста 1 точка 3 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 15.12.2015 година донесе:

## О Д Л У К А

за усвојување на Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и локален економски развој за 2016 година

### Член 1

Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и локален економски развој за 2016 година.

### Член 2

Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и локален економски развој за 2016 година, е составен дел од оваа одлука.

### Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

*Број 08-1867/1  
16.12.2015 год.  
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево  
Претседател,  
Стојче Стефановски с.р.*

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

## Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животински мрши за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животински мрши за 2016 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

*Број 09-1875/1  
16.12.2015 год.  
Пехчево*

*Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.*

---

Врз основа на член 14 од Законот за нуспроизводи од животинско потекло (Сл.Весник на РМ бр.113/07) и Правилникот за техничките услови и начинот на вршење на работите кои треба да ги исполнуваат објектите за собирање и складирање на нуспроизводи од животинско потекло (Сл.Весник на РМ бр.21/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 15.12.2015 година донесе:

## ОДЛУКА

за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животински мрши за 2016 година

### Член 1

За потребите на општина Пехчево потребно е донесување на Одлука за изградба на објект за нештетно остранување на животински мрши (септичка јама ) и определување на локација за изградба на истата.

### Член 2

За изградба на септичката јама се определува локација на влезот од јужната страна на градската депонија која ќе биде надвор од мрежата на истата, објектот за нештетното отстранување на животинските мрши ќе биде изградена спрема членот 14 од Законот за нуспроизводи од животинско потекло и член 2 од Правилникот донесен за условите и начинот за изградба на такви објекти.

### **Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 08-1866/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување одлуката за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2016 година што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

**Број 09-1875/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 397, 187 и 192 од Законот за безбедност на сообраќајот на патот („Сл. Весник на РМ, бр. 54/07, 86/08, 64/09, 161/10 и 169/2015 ) и Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот чл. 78 став 4 (Сл. весник на РМ. 47/10) и врз основа на член 30 точка 8 од Статутот на општина Пехчево(Службен Гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на својата редовна седница одржана на 15.12.2015 година донесе:

### **ОДЛУКА**

**за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2016 година**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се определува сообраќајно технички параметри кои треба да ги исполнуваат посебните технички и други мерки за забавување на сообраќајот, нивните технички карактеристики, местата и начинот на нивното поставување и начинот на обележување со соодветна сообраќајна сигнализација во Пехчево.

#### **Член 2**

Посебните сообраќајни технички средства за забавување на сообраќајот и безбедноста на пешаците ќе се постават на регионалните улици и тоа ул . ,, Борис Кидрич,, и ул. ,, Истра,,

#### **Член 3**

Посебните технички средства ќе се постават на ул. ,, Борис Кидрич,, на местотоспроти ДТВ ,, Партизан,, и спроти старата Месна канцеларија во Пехчево, на ул. ,, Истра,, спроти куќата на Маноил Сасански, Истите технички средства ќе бидат обележени на лице место со сите обележија и сигнализации спрема членот 10 и 11 што ги налага.

Одлуката влегува во сила, од денот на нејзиното донесување а ќе се објави во ,, Службен гласник,, на општина Пехчево.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување одлуката за а утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во општина Пехчево и утврдување на пазарна вредност на недвижности и права на земјоделско земјиште

Се ОБЈАВУВА одлуката за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во општина Пехчево и утврдување на пазарна вредност на недвижности и права на земјоделско земјиште што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

Врз основа на член 5 од Законот за даноци на имот (Сл. весник на РМ бр. 61/2004) и Методологијата за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот (Сл. весник на РМ бр. 50/05, 40/10, 46/10, 183/11, 54/12, 17/13, 21/13) член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 15.12.2015 година, донесе

### **О Д Л У К А**

**за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во општина Пехчево и утврдување на пазарна вредност на недвижности и права на земјоделско земјиште.**

#### **Член 1**

Со оваа одлука се определуваат зони за утврдување на пазарна вредност недвижен имот, утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во општина Пехчево и утврдување на пазарна вредност на недвижности и права на земјоделско земјиште.

#### **Член 2**

За прва зона се зема четиринаесета зона, за втора зона се зема шеснаесета зона од Методологијата за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот (Сл. весник на РМ бр. 50/05, 40/10, 46/10, 183/11, 54/12, 17/13 и 21/13)

#### **Член 3**

##### **1. Прва зона го опфаќа потегот помеѓу:**

Започнува од КП.БР: 2310 на Веселински Д. Јован ги опфаќа северните граници на парцелите по регионалниот пат Берово – Делчево се до Бензинската пумпа на АД „ Макпетрол,, Скопје од северната страна на оградата,оди по патот на север Пехчево Делчево се до спојот на ул. „Истра,, од таму тргнува на север по стариот пат на Симин рид до спојот на ул. „ Велко Влахович,, од таму оди на исток по истата до раскрсницата на ул. „ Илинденска,, и ул. „ Мирче Ацев,, тргнува на исток по мистата се до раскрсницата на ул. „ Гоце Делчев,, и ул. „ Ванчо Китанов,, од таму тргнува на југ по истата „ Ванчо Китанов,, ја сече ул. „ Маршал Тито,, и оди на југ се до спојот на „ЈНА,, спрема ДУП на Пехчево, од таму тргнува на запад по ул. „ ЈНА..и оди се до спојот на ул. „Индустриска,, по истата оди на запад се до спојот на ул. „ 8 Март,, поточно до куќата на Мицевски Јован, од тсаму на југ тргнува по ул. „ 98 Март,, продолжува по западната страна на

градските турски гробишта до спојот на источната страна на дворната ограда (граница на АД „ Бомекс рефрактори,, Пехчево) и старата фабрика за подни плочки скршнува на запад по дворната ограда ги заобиколува двете фабрики и се спојува на патот со „Равна Река,, од таму на север по границата на опфатот на ГУП на Пехчево ја заобиколува западната страна односно дворната ограда на фабриката „Напредок Пехчево , западната страна на старата фабрика ,, Стаклара,, западната дворна ограда на сопственикот Кратевски Димитар и продолжува на север до спојот на пехчевска река, од таму тргнува на север се спојува со регионалниот пат на Пехчево Делчево и се спојува со почетната точка бензинска пумпа од каде почна зоната.

## 2 Втора зона го опфаќа потегот помеѓу:

Површината од градежниот реон што се наоѓа надвор од зоната на централното подрачје претставува втора зона .

## 3 Втора зона како подзона

Површината определена со границите на градежниот реон во малото стопанство се приклучува во зоната како вонцентрално градско подрачје.

Површината надвор од градежниот реон на ДУП и ГУП се смета како зона населено место.

**Напомена; Проширувањето на ГУП во текот на 2016 година ќе влезе во зоната како Вонцентрално градско подрачје**

### Член 4

За пазарна вредност на градежното земјиште во прва зона се зема 20 ЕВРА/м2, за втора зона се зема 15 ЕВРА/м2 и за подзоните се зема 10 Евра/м2 . Цените се дадени во ЕВРА или во противвредност во денари по среден курс на НБРМ на денот на уплатата.

### Член 5

За пазарна вредност на градежно земјиште во населените места кои се урбанизирани во општина Пехчево се зема 10 ЕВРА/м2

### Член 6

До колку градежното земјиште се наоѓа во населени места каде нема Детални урбанистички планови а се наоѓаат во УДНМ или општ акт, се зема с. Чифлик 200/м2, с. Умлена,Робово и Црник 150/м2 и с. Негрево и Панчарево 100/м2

### Член 7

**За пазарна вредност на земјоделско земјиште по м2 се зема**

Ред. ВИД НА ЗЕМЈИШТЕ БР.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1. НИВА И ЛИВАДА	40	35	33	28	25	20	15	10
2. ОВОШНА ГРАДИНА	45	40	35	30	25	20	18	15
3. ПАСИШТА	15	13	11	9	8	7	6	5
4. ШУМА	35	30	25	20	18	15	12	9

Отстапување од определените цени на земјоделското земјиште може да се врши од страна на Проценителите на недвижен имот во следните случаеви:.

А.)Зголемување но не повеќе од 50% во зависност од



- Близината на населеното место
  - Поврзаност со инфраструктура
- Б.) Намалување но не повеќе од 50% во зависност од
- одалеченост од населено место
  - Непристапност до па
  - Големина на површина
  - За шумите и овошните насади од состојбата на истите

#### **Член 8**

Составен дел на оваа Одлука е мапата на град Пехчево со определени зони.

#### **Член 10**

Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во Сл. гласник на Општина Пехчево.

**Број 08-1864/1**  
**16.12.2015 година**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

#### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на одлуката за усвојување на Програма за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програма за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2016 година што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

**Број 09-1875/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за јавна чистота(Сл.венсик на РМ бр.111/2008) член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/2002) и член 30 став 1 алинеја 14 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 15.12.2015 год. донесе:

#### **О Д Л У К А**

**за усвојување на Програмата за одржување на јавна чистота**  
**во општина Пехчево за 2016 година**

#### **Член 1**

Советот на општина Пехчево ја усвои Програмата за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2016 година.

#### **Член 2**

Програмата за одржување јавна чистота во општина Пехчево за 2016 година, е составен дел од оваа одлука.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 08-1961/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на одлуката за усвојување на План за вршење на инспекциски надзор на овластен инспектор за животна средина и комунални работи на општина Пехчево за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на План за вршење на инспекциски надзор на овластен инспектор за животна средина и комунални работи на општина Пехчево за 2016 година што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

**Број 09-1875/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за комунални дејности (Сл.весник на РМ бр.95/2012), член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/2002) и член 30 став 1 алинеја 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/2009 и 05/2014), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 15.12.2015 год. донесе:

### **О Д Л У К А**

**за усвојување на Планот за вршење на инспекциски надзор за 2016 година на овластен инспектор за животна средина и комунални работи**

#### **Член 1**

Советот на општина Пехчево го усвојува Планот за вршење на инспекциски надзор за 2016 година, на овластен инспектор за животна средина и комунални работи.

#### **Член 2**

Планот за вршење на инспекциски надзор на овластен инспектор за животна средина и комунални работи за 2016 година, е составен дел од оваа одлука.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 08-1863/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на одлуката за усвојување на Програма за управување со отпад за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програма за управување со отпад за 2016 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

**Број 09-1875/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/2002) и член 30 став 1 алинеја 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 15.12.2015 год. донесе:

**О Д Л У К А**  
**за усвојување на Годишната програма за управување со отпад за општина Пехчево за 2016 година**

**Член 1**

Советот на општина Пехчево ја усвои Годишната програмата за управување со отпад за општина Пехчево за 2016 година.

**Член 2**

Програмата за управување со отпад за општина Пехчево за 2016 година, е составен дел од оваа одлука.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила со осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 08-1862/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување одлука за усвојување на Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2016 година за општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2016 година за општина Пехчево што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 15.10.2015 година.

**Број 09-1496/2**  
**15.10.2015 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/2002) и член 30 став 1 алинеја 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/2009 и 05/2014), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 15.12.2015 год. донесе:

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2016 година на општина Пехчево**

**Член 1**

Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2016 година на општина Пехчево.

**Член 2**

Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2016 година на општина Пехчево, е составен дел од оваа одлука.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила со осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 08-1859/1**  
**16.12.2015 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување одлуката за усвојување на Програма за финансирање на спортските активности во општината за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програма за финансирање на спортските активности во општината за 2016 година што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

*Број 09-1875/1  
16.12.2015 год.  
Пехчево*

*Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.*

---

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/2002) и член 30 став 1 алинеја 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/2009 и 05/2014), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 15.12.2015 год. донесе:

**О Д Л У К А**

за усвојување на Програмата за финансирање на спортските активности во општина Пехчево за 2016 година

**Член 1**

Советот на општина Програмата за финансирање на спортските активности во општина Пехчево за 2016 година.

**Член 2**

Програмата за финансирање на спортските активности во општина Пехчево за 2016 година, е составен дел од оваа одлука.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила со осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

*Број 08-1860/1  
16.12.2015 год.  
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево  
Претседател,  
Стојче Стефановски с.р*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување одлуката давање под закуп недвижна стар сопственост на општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање под закуп недвижна стар сопственост на општина Пехчево што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 15.12.2015 година.

*Број 09-1875/1  
16.12.2015 год.  
Пехчево*

*Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 66 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ бр.05/02), член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево, (Службен Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/2014), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 15.12.2015 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**за давање под закуп недвижна ствар сопственост на општина Пехчево**

**Член 1**

Советот на општина Пехчево донесе одлука за давање под закуп недвижна ствар сопственост на општина Пехчево.

**Член 2**

Ќе се дава под закуп следната недвижна ствар, сопственост на општина Пехчево:

- КП 249, дел од 379 м2 приземје

**Член 3**

Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари, сопственост на општина Пехчево, формирана од Градоначалникот на општина Пехчево ќе распише јавен оглас за давање под закуп на недвижна ствар од член 2 од оваа Одлука, во кој ќе се наведат условите, периодот и почетната цена на недвижната ствар, согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила осминот ден од денот на објавување во Службен Гласник на општина Пехчево.

**Број-08-1872/1**  
**16.12.2015 година**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

## СОДРЖИНА:

---

---

- Одлука за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2015 година до 30.09.2015 година.....2
- Одлука за усвојување на Буџетот на општина Пехчево за 2016 година.....3
- Одлука за извршување на Буџетот за 2016 година.....4
- Буџетскиот календар на општина Пехчево за 2017 година.....7
- Одлука за утврдување на Благајнички максимум за 2016 година.....8
- Одлука за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр.ССИ 2014С16I5СВ006-2015-1, со проектот „Рака за рака со природата”.....9
- Одлука за учество на Општина Пехчево во ИПА програмата за Прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози Бр.ССИ 2014ТС16I5СВ006-2015-1, со проектот „Платформа за прекугранични фестивали туризам за полето на традициите и културата”.....10
- Одлука за купување недвижен имот во сопственост на општина Пехчево.....11
- Одлука за размена недвижен имот во сопственост на општина Пехчево.....12
- Одлука за усвојување на Програмата за работа на Одлението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина и ЛЕР.....13
- Одлука за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно остранување на животнски мрши за 2016 година.....13
- Одлука за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2016 година..14
- Одлука за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во општина Пехчево и утврдување на пазарна вредност на недвижности и права на земјоделско земјиште.....15
- Одлука за усвојување на Програма за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2016 година.....17
- Одлука за усвојување на План за вршење на инспекциски надзор на овластен инспектор за животна средина и комунални работи на општина Пехчево за 2016 година.....18
- Одлука за усвојување на Програма за управување со отпад за 2016 година.....19
- Одлука за усвојување на Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2016 година за општина Пехчево.....19
- Одлука за усвојување на Програма за финансирање на спортските активности во општината за 2016 година.....20
- Одлука за давање под закуп недвижна стар сопственост на општина Пехчево.....21